

Врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас, УП1 бр.11-74/18 од 6 септември 2018 година на Друштвото за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје, на седницата одржана на 16 октомври 2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

1. На Друштвото за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје се издава лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност снабдување со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со природен гас “ кој што е составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

О б р а з л о ж е н и е

Друштвото за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање УП1 бр.11-74/18 од 6 септември 2018 година за издавање на лиценца за снабдување со природен гас.

По поднесеното Барање со потребната документација, имајќи ги во предвид преодните одредби од Законот за енергетика со кои се утврдува дека до донесувањето на нов правилник за лиценци ќе се применува постоечкиот, Регулаторната комисија за енергетика постапката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас ја спроведе согласно одредбите од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) (во понатамошниот текст: Правилник).

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека Барањето и доставената документација немаат формални недостатоци по што согласно член 20 од Правилникот, донесе Заклучок УП1 бр.11-74/18 од 17 септември 2018 година, со кој се задолжи Барателот да ја продолжи постапката и да постапи согласно член 20, 21, 22 и 23 од Правилникот.

Барателот постапувајќи по Заклучокот, изготви известување за Барањето и по одобрувањето од Регулаторната комисија за енергетика, го објави во дневните весници “Независен” на 21 септември 2018 година и “Коха” на 24 септември 2018 година. Во предвидениот рок од објавувањето на известувањето не беа доставени мислења и предлози од заинтересираните физички и правни лица.

Согласно член 34 од Законот за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика, одржа подготвителна седница на ден 16 октомври 2018 година.

Врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 од Законот за енергетика и член 28 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика, на ден 16 октомври 2018 година, одржа редовна седница на која што донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со природен гас на Друштвото за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 11-74/18
16 октомври 2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Марко Бислимоски

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС

1. **Назив и седиште на носителот на лиценцата**
Друштво за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје, со седиште на Булевар 8-ми Септември бр.4-1/3 Скопје - Карпош
2. **Енергетската дејност за која се издава лиценцата**
Снабдување со природен гас.
3. **Датум на издавање на лиценцата**
16 октомври 2018 година
4. **Датум на важење на лиценцата**
16 октомври 2028 година
5. **Евидентен број на издадената лиценца:**
ПГ- 38.09.1/18
6. **Единствен матичен број - 6737374**
7. **Единствен даночен број - 4057011514169**
8. **Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**
Како снабдување со природен гас во смисла на оваа лиценца, се смета набавка на природен гас во Република Македонија и/или од странство заради продажба на своите потрошувачи, вклучувајќи производители на електрична енергија и/или топлинска енергија, други снабдувачи, трговци, операторот на системот за пренос или дистрибуција на природен гас и други учесници на пазарот на природен гас.
9. **Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:**
Енергетската дејност снабдување со природен гас, носителот на лиценца ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на природен гас и договори за обезбедување на соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. **Подрачје на кое ќе се врши дејноста**
Енергетската дејност снабдување со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
11. **Општи обврски за носителот на лиценцата**
Носителот на лиценцата е должен да:
 - обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас согласно купопродажните договори,
 - ги исполни своите обврски кон потрошувачите во однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со природен гас,
- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи,
- доставува до операторот на системот за пренос на природен гас податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на природен гас за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите,
- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за природен гас, за да можат да управуваат со својата потрошувачка,
- ги плати набавените количини на природен гас, како и системските услуги од операторот на системот за пренос на природен гас и/или оператор на системот за дистрибуција на природен гас,
- овозможи промена на снабдувач на транспарентен и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со природен гас,
- обезбеди при секоја промена на снабдувач со природен гас, потрошувачот да добие конечно затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,
- воспостави постапки за ефикасно решавање на приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, вклучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,
- обезбеди од операторите соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, правила за пазар на природен гас, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за природен гас која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи,
- им фактурира на своите купувачи за природниот гас, како и за преносниот и/или дистрибутивниот капацитет,
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за трансакциите и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Македонија,
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари,
- ги објави на својата веб страница условите од договорите за снабдување со природен гас за секоја категорија потрошувачи,
- работи врз начелата на објективност, транспарентност и недискриминација и ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, како и неговите активности, земајќи ја во предвид заштитата на доверливоста,
- овозможува увид на Регулаторната комисија за енергетика, Комисијата за заштита на конкуренцијата и на Секретаријатот на Енергетската заедница, во податоците кои се однесуваат на негови трансакции и деривативи за купопродажба на природен гас со потрошувачите што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на природен гас, како и со операторот на системот за пренос на природен гас, операторот на системот за дистрибуција на природен гас, или операторот на пазарот на природен гас, остварени во последните пет години, и
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста за која што се издава лиценцата, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца,
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави Годишен извештај за финансиското и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештајна година).

Годишниот извештај задолжително се доставува во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. Набавки и продажби на природен гас во текот на извештајна година.
2. Финансиски извештаи:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики,
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и
 - интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца.
3. Превземени мерки во текот на извештајна година, за:
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.
4. Состојба со кадровска екипираност за извршување на поодделни задачи во врска со дејноста;
5. Оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година и
6. Бизнис план за тековната година.

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност.

15. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Менување, продолжување, пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.